

Образложение на остварениот финансиски резултат за периодот од 1.1.2023 до 31.3.2023 година

Глобалната и домашната економија во првиот квартал од 2023 година сè уште беа под влијание на пазарните дисторзии кои се провлекуваат од избивањето на пандемијата со Ковид-19, дополнително продлабочени од конфликтот меѓу Русија и Украина. После врвот којшто беше достигнат август/септември 2022 година, цената на енергенсите регистрира надолно движење, што резултираше со одредено забавување на растот како на увезената, така и на домашната инфлација во овој квартал. Народна банка на Република Северна Македонија и во изминатиот квартал, продолжи со затегнување на монетарната политика преку зголемувањето на каматната стапка на благајничките записи и преку останатите инструменти кои ѝ стојат на располагање. Негативниот шок од високиот раст на цената на енергенсите, како и забавената економска активност од средината на 2022 година, се одрази неповолно врз ликвидноста и кредитоспособноста на дел од компаниите и домаќинствата.

Во вакви услови на економска активност, Стопанска банка а.д. Битола дејствуваше во насока на остварување на краткорочните финансиски и долгорочните стратешки цели, применувајќи флексибилен пристап кон промените во домашното и глобалното макроекономско опкружување.

1. Финансиски перформанси на Банката

Нето-приходите од камати бележат зголемување за 51,87%, односно од 37,70 милиони денари во однос на првиот квартал од минатата година. Приходите од камати се повисоки за 41,00 милиони денари, односно за 41,03%, додека расходите за камати бележат годишно зголемување од 3,30 милиони денари, односно за 12,11%. Планот на нето-приходи од камати за прв квартал од 2023 година е остварен со 121,89%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци се задржаа на приближно ниво како и во првиот квартал од претходната година при што Банката во целост ги почитуваше одредбите од новиот Закон за платежни услуги и платни системи кои се однесуваат на тарифата на провизии и надоместоци. Остварувањето на планот за прв квартал од 2023 година во оваа позиција изнесува 91,92%.

Нето-приходите од курсни разлики се позитивни во износ од 5,24 милиони денари и повисоки за 2,09% споредено со истиот период од минатата година, а планот за прв квартал од 2023 година е остварен со 77,60%.

Останатите приходи од дејноста се повисоки за 3,45 милиони денари, односно 69,44% во споредба со остварените во периодот 1.1.-31.3.2022 година, како резултат на приходи од добиен судски спор. Планот за прв квартал од 2023 година во оваа позиција е реализиран со 99,03%.

Според проценките за квалитетот на кредитното портфолио во значително тешки економски услови за клиентите на Банката, **исправката на вредноста на финансиските средства** на нето-основа изнесува -86,79 милиони денари. **Загубата поради оштетување на нефинансиските средства**, на нето-основа изнесува 5,45 милиони денари како резултат на последователно оштетување на постоечкиот преземен имот согласно регулативата на НБРСМ.

Трошоците за вработените бележат зголемување од 10,08% во споредба со истиот период од претходната година, додека планот за анализираниот период кај оваа позиција е остварен со 95,34%. **Останатите расходи од дејноста** се повисоки за 13,86%, а реализацијата на планот за прв квартал од 2023 година изнесува 104,06%. **Амортизацијата** е пониска за 2,35 % на годишна основа, а планот е остварен со 87,65%.

2. Промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во периодот 1.1.2023 – 31.3.2023 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

3. Дивиденди

Предлог-одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка за 2022 година на Стопанска банка а.д. Битола ќе биде предмет на одлучување и усвојување на редовната годишна седница на Собранието на акционери.



СТОПАНСКА БАНКА
а.д. Битола

4. Вложување или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30 % од вредноста на средството во споредба со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Недвижностите и опремата не бележат значајни промени споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2022 година.

5. Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемувања поголеми од 30% во споредба со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Обврските по кредити бележат намалување од 25,60% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2022 година.

6. Очекувања за претстојниот период

Во услови кога на повидок е забавување на инфлацијата и продолжена неизвесност поврзана со конфликтот во Украина и движењето на пазарот на енергенси, на краток рок, очекувањата на Банката се во насока на исполнување на планските големини. На среден рок, Банката очекува одредено стабилизирање на макроекономското опкружување и умерено нагорно придвижување во економијата, притоа приспособувајќи го своето работење на деловната клима и на динамиката на пазарот со цел остварување на планот.

Во согласност со условите за работење во економијата, деловната политика, развојниот и финансискиот план, Банката во идниот период ќе биде насочена кон транзициона реорганизација на прилагодување на работењето на условите, со цел одржување на динамиката на раст на приходните позиции во однос на динамиката на раст на расходите, прудентно, стабилно и профитабилно оперативно работење и фокус на јакнење на депозитниот потенцијал. Започнатите засилени мерки за наплата на нефункционалните кредити, надополнети со зголемени активности за продажба на преземениот имот и контрола на трошоците, ќе продолжат и во наредниот период со цел понатамошно подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и вкупната актива.



Тел.: +389 47 207 500 Факс: +389 47 207 513



stbibt@stbibt.mk



www.stbibt.mk



Добривоје Радосављевиќ 21, 7000 Битола, Македонија



ЕМБС: 5026377 ЕДБ: 4002995103351 Стопанска Банка а.д. Битола 500-0000000001-24

